

=====

СООПШТЕНИЕ за запишување зимски семестар во учебната 2019/2020 година (за студенти од генераци 2013, 2014, 2015 и 2016/2017 рок 1 и 2)

Објавено , 7.11.2019

СООПШТЕНИЕ

Запишување зимски семестар во учебната 2019/2020 година

ВТОР циклус(магистерски студии), генерации 2013, 2014, 2015 и 2016/2017

рок 1 и 2

Доставување на комплетните документи за запишување на зимскиот семестар во учебната 2018/2019 година ќе се врши на шалтерите од Службата за студентски прашања од 12:30 до 14:30 часот, во периодот

од 12.11 до 14.11.2018 година

Online пријавувањето е задолжително. Во овој рок е отворено и задолжителното **online** пријавување кое се врши преку информацискиот систем на www.iKnow.ukim.mk

По овој рок online пријавувањето ќе биде оневозможено и студентите заверката и уписот на семестарот ќе можат да го извршат со молба и **надомест за административни трошоци од 500,00 ден.**

НАПОМЕНА: Студентите кои електронски ќе се пријават, а нема да достават комплетни документи во Службата за студентски прашања ќе бидат избришани и од електронската евиденција и уписот ќе можат да го извршат со молба и **надомест од 500,00 ден.**

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Потребни документи:

1. Индекс
2. Образец за запишување семестар АЗ
3. **Студенти кои презапишуваат предмет/и** (односно заклучно со август/септем. испитен рок не ги положиле предметите од зимскиот семестар):

Интерен пријавен лист за запишување предмети (испечатен од веќе направениот online избор).

Уплатница на ФЕИТ (во вредност на кредитите што ги носат предметите 1кредит = 25ЕУР
среден курс на НБМ)

4. Студенти кои не преслушуваат предмети запишуваат празен семестар. За студирање подолго од 2 години се уплаќа на ФЕИТ 500 ден за празен семестар на сметката на ФЕИТ

НАПОМЕНА:

За задоцнета заверка и упис на семестар студентите плаќаат по 500,00 денари административен трошок на факултетската жиро с-ка.

Скопје, , 7.11.2019година

Студентска служба при ФЕИТ